

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 98

Год. LXVI

Среда, 21 јули 2010

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1839. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	2	1846. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 246/2009 од 14 јули 2010 година.....	17
1840. <b>Правилник</b> за формата и содржината на периодичните финансиски извештаи на општините.....	3	1847. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 255/2009 од 7 јули 2010 година.....	20
1841. <b>Дозвола</b> за вршење на финансиски лизинг.....	11	1848. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 284/2009 и У.бр. 70/2010 од 14 јули 2010 година..	22
1842. <b>Правилник</b> за содржината на податоците на амбалажата на козметичките производи и начинот на означувањето на козметичките производи*.....	11	1849. <b>Одлука</b> за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштво за транспорт, промет и услуги ГЕО-ЛИНК ГРОУП ДООЕЛ Скопје.....	25
1843. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост.....	13	1850. <b>Одлука</b> за утврдување на содржината на лиценцата за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија на Друштвото за внатрешна и надворешна трговија ПЕТРО М ДОО Илинден.....	29
1844. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 230/2009 од 14 јули 2010 година.....	13		
1845. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 251/2009 од 14 јули 2010 година.....	15		

.р

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО****1842.**

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за безбедност на козметичките производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА АМБА-  
ЛАЖАТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ И  
НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО НА КОЗМЕ-  
ТИЧКИТЕ ПРИЗВОДИ<sup>1</sup>**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува содржината на податоците на амбалажата на козметичките производи и начинот на означувањето на козметичките производи.

**Член 2**

На амбалажата на козметичкиот производ се наведува трговското име на производот и видот на производот.

На амбалажата на козметичкиот производ се наведува земјата на потекло на производот, името и адресата на седиштето на производителот или на лицето одговорно за продажба на козметичкиот производот кое има регистрирано седиште во земјата, при што може да се користи и кратенка доколку таа овозможува нивна идентификација.

**Член 3**

На амбалажата на козметичкиот производ треба да стои количината на козметичкиот производ во моментот на полнење, изразен тежински или волуменски, со исклучок на пакувања кои содржат помалку од 5 g или 5 ml, бесплатни примероци или пакувања за еднократна употреба.

За козметичките производи кои се продаваат на парче и за кои овие податоци не се значајни, на пакувањето се означува бројот на поединечните парчиња.

Податокот од став 2 на овој член не е потребен ако бројот на парчиња е лесно видлив однадвор или ако производот се продава на парче (поединечно).

**Член 4**

На амбалажата на козметичкиот производ се наведува минималниот рок на траење пред кој стојат зборовите: “да се употреби пред крајот на“ по што следи датумот или информација за тоа каде е наведен рокот на пакувањето.

Минималниот рок на употреба треба да биде јасно видлив и да се состои од месецот и годината, или од денот, месецот и годината.

Ако е неопходно, податоците од ставот 2 на овој член се дополнуваат со информација за условите кои треба да бидат исполнети за да се гарантира безбедноста на производот во наведениот минимален рок на траење.

Минималниот рок на траење не се наведува кај козметички производи кои имаат минимален рок на траење поголем од 30 месеци.

На амбалажата на козметичките производи од став 4 на овој член, треба да стои информација за рокот во кој може да се употребува производот без штетни последици по потрошувачот, по неговото отворање.

Информацијата од став 5 на овој член е означена со симболот кој претставува отворена кутија за крема, следено со периодот изразен во месеци или години.

Симболот од став 6 на овој член е даден во Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

**Член 5**

На амбалажата на козметичките производи треба да бидат наведени мерките на претпазливост при употребата на козметичките производи, а особено оние наведени во:

а) колоната 1 “Случаи на користење и предупредувања кои треба да бидат на етикетата“ од Прилог бр.2 на Листата на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи, Дел 1 и Дел 2;

б) Листата на бои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи;

в) колоната д “Случаи на употреба и предупредувања кои треба да бидат наведени на амбалажата на козметичкиот производ“ од Прилогот на Листата на конзерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи и

г) колоната д “Случаи на употреба и предупредувања кои треба да бидат наведени на амбалажата на козметичкиот производ“ од Прилогот на Листата на УВ филтри што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметичките производи.

На амбалажата на козметичките производи се наведуваат и другите посебни информации за мерките на претпазливост кај козметичките производи за професионална употреба, особено во фризерството.

Кога наведувањето на мерките на претпазливост од ставовите 1 и 2 на овој член не е можно заради големината на козметичкиот производ, на амбалажата и на надворешното пакување треба да стои симболот кој означува дека кон производот се приложува брошура, ознака, лента или картичка која ги содржи потребните информации за потрошувачите.

<sup>1</sup> Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 76/768/ЕЕЗ на Советот од 27 јули 1976 за приближување на законодавството на земјите членки за козметичките производи, број 31976L0768

Симболот од став 3 на овој член претставува рака врз отворена книга и е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник

#### Член 6

На амбалажата на козметичките производи треба да се наведе серискиот број на производот или референца која служи за идентификација на производот.

Ако големината на козметичкиот производ е многу мала и не е можно на него да се наведат податоците од став 1 на овој член, тие информации треба да се наведат само на надворешното пакување.

#### Член 7

На амбалажата на козметичкиот производ се наведува функцијата на производот, освен ако таа не е јасно видлива преку изгледот на производот.

#### Член 8

На амбалажата на козметичкиот производ се наведува листата на состојки по опаѓачки редослед според тежината во времето кога биле додадени. Пред листата треба да стои терминот „состојки“.

Кога тоа не е можно заради големината на козметичкиот производ, на амбалажата или на надворешното пакување треба да стои симболот даден во Прилогот бр.2, а кон производот се приложува брошура, ознака, лента или картичка која ги содржи потребните информации за состојките.

Како состојки од став 1 на овој член не се сметаат:

- онечистувања во употребените сировини,
- придружни технички материјали употребени во производот а кои не се присутни во финалниот производ,
- материјали употребени во строго неопходни количества како растворувачи или како база, основа за парфемски и мирисни композиции.

Парфемите и мирисните композиции и нивните сировини се означуваат со зборовите „парфем“ или „мирис“

На амбалажата на козметичките производи се наведува и присуството на супстанции од Листата на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи, Дел 1 и Дел 2 и текстот наведен во колоната 1 „Случаи на користење и предупредување кои треба да бидат на етикетата“.

Состојките кои во козметичкиот производ се присутни во концентрации помали од 1%, се наведуваат по било каков редослед по состојки присутни во концентрации поголеми од 1%.

Боите во козметичките производи се наведуваат по било каков редослед по наведувањето на останатите состојки, во согласност со индексот на боја или редоследот во Листата на бои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи.

На декоративните козметички производи кои се во промет во неколку нијанси на бојата, може да бидат наведени сите употребени бои ако пред нив се додадат термините „може да содржи“ или симболот “+/-“.

При наведувањето на состојките се користи нивно вообичаено хемиско име, името според меѓународната номенклатура на козметички состојки (INCI име),

името од Европската Фармакопеја, меѓународното незаштитено име (INN), EINECS бројот, IUPAC бројот, CAS бројот или индексот на боја.

#### Член 9

Кога од практични причини, заради големината или обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од овој правилник да бидат наведени во приложената брошура, тие треба да се наведат на етикета, лента или картичка која се прикачува, или го придружува козметичкиот производ.

За сапуни, топчиња за капење или други мали производи, кога заради големината или обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од овој правилник да бидат наведени на етикета, лента, картичка или на брошура во прилог, тие треба да бидат наведени на белешка која е ставена во непосредна близина на садот во кој козметичкиот производ е изложен за продажба.

#### Член 10

Производителот или лицето одговорно за ставање во промет на производот може на пакувањето на производот или на кој било документ, известување, етикета, прстен или обвивка што го придружуваат или се однесуваат на производот, да наведе дека не се вршени тестирања врз животни.

Податокот од став 2 на овој член може да се наведе само ако производителот или неговиот снабдувач не извршиле било какви тестирања врз животни на готовиот производ или негов прототип или врз какви било состојки содржани во нив или ако не употребиле состојки кои биле тествани врз животни во постапката за развој на козметичкиот производ.

#### Член 11


Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5605/1  
2010 година  
Скопје

Министер,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

#### Прилог бр.1

Симбол за рокот во кој може да се употребува производот без штетни последици по потрошувачот, по неговото отворање



**Прилог бр.2**

Симбол за информација дека кон производот се приложува проспект, ознака, лента или картичка која ги содржи потребните информациите за потрошувачите

**УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1844.**

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седница одржана на 14 јули 2010 година, донесе